

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 16

Год. XIX

13 декември 2016 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

48-та седница

Совет на општина Василево

1. **ОДЛУКА** за сопствено учество на општина Василево во проект за изработка на техничка документација за водоснабдување за населените места Требичино и Дукатино.....02
2. **ОДЛУКА** за сопствено учество на општина Василево во проект за развој на патната инфраструктура преку изградба на дел од пат помеѓу населените места Чанаклија и Нова Маала.....03

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за сопствено учество на Општина Василево во проект за изработка на техничка документација за водоснабдување за населените места Требичино и Дукарино, што Советот на општина Василево ја донесе на седницата одржана на ден 12.12.2016 година.

Бр.09–2202/2
12.12.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево “ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 12.12.2016 година ја донесе следната,

Бр.08-2202/1
12.12.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р

ОДЛУКА

за сопствено учество на Општина Василево во проект за изработка на техничка документација за водоснабдување за населените места Требичино и Дукарино

Член 1

Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за сопствено учество на Општина Василево во проект за изработка на техничка документација за водоснабдување за населените места Требичино и Дукарино.

Член 2

Средствата се обезбедуваат во висина од 80.000,00 денари од Буџетот на општина Василево, а од Бирото за Регионален Развој се обезбедени 800.000,00 денари .

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена о во „Службен гласник на Општина Василево “

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за сопствено учество на Општина Василево во проект за развој на патната инфраструктура преку изградба на дел од пат помеѓу населените места Чанаклија и Нова Маала, што Советот на општина Василево ја донесе на седницата одржана на ден 12.12.2016 година.

Бр.09–2203/2
12.12.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево “ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 12.12.2016 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за сопствено учество на Општина Василево во проект за развој на патната инфраструктура преку изградба на дел од пат помеѓу населените места Чанаклија и Нова Маала

Член 1

Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за учество на Општина Василево во проект за развој на патната инфраструктура преку изградба на дел од пат помеѓу населените места Чанаклија и Нова Маала. Носител на проектот е Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, а партнери во проектот се Општина Босилово, Општина Струмица и општина Василево.

Член 2

Средствата ќе бидат наменети за развој на патната инфраструктура преку изградбата на дел од пат помеѓу населените места Чанаклија и Нова Маала а средствата се обезбедуваат во висина од 1.800.000,00 денари од Буџетот на општина Василево, а од Бирото за Регионален Развој се обезбедени 8.000.000,00 денари.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Василево“

Бр.08-2203/1
12.12.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.